

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Баумит ГмбХ (Baumit GmbH) со седиште на Рекенберг 12, 87541 Бад Хинделанг, Германија, преку адвокат Мартин Иванов од Скопје, на седницата одржана на ден 26.05.2022 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Баумит ГмбХ (Baumit GmbH) со седиште на Рекенберг 12, 87541 Бад Хинделанг, Германија, стекнува контрола над Сакрет Трокенбауштофе Др. Арнолд Шефер ГмбХ (*Sakret Trockenbaustoffe Dr. Arnold Schäfer GmbH*) Германија со седиште на Остерхагенер 2, 37424 Бад Лаутерберг на Харц, Германија, по пат на купување на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 26.04.2022 година а дополнето на 06.05.2022 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Баумит ГмбХ (Baumit GmbH) со седиште на Рекенберг 12, 87541 Бад Хинделанг, Германија, со која Баумит ГмбХ (Baumit GmbH) Германија, стекнува контрола над Сакрет

Трокенбауштофе Др. Арнолд Шефер ГмбХ Германија со седиште на Остерхагенер 2, 37424 Бад Лаутерберг на Харц, Германија, по пат на купување на акции.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го утврди следното:

### **Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:**

Баумит ГмбХ (Baumit GmbH) е германски производител на градежни материјали и снабдувач на брендови за бои, изолација, гипс, реновирање и подни системи од сув малтер, како и тестени производи. Покрај тоа, друштвото е активно и во производство на други градежни производи, маркетинг на овие производи, како и во транспорт и шпедиција. Друштвото има директно присуство / претпријатија-ќерки на 25 локации во Европа.

Баумит ГмбХ (Baumit GmbH) има едно претпријатие-ќерка инкорпорирано во Северна Македонија БАУМИТ д.о.о.е.л. Скопје, со седиште на Јадранска Магистрала 165, Скопје, и предмет на работење снабдување со суви малтери, фасадни системи, изолациони плочи и композитен систем за надворешна топлинска изолација.

Сакрет Трокенбауштофе Др. Арнолд Шефер ГмбХ произведува сув малтер, малтер за гипс и градежни хемикалии во своите погони во Велен, Сарвелинген, Бад Лаутерберг и Нордхаузен (цела Германија). Продава и композитен систем за надворешна топлинска изолација (анг. ETICS). Покрај тоа, Целното друштво ќе го вклучува и Диснер ГмбХ унд Ко.КГ (Diessner GmbH & Co.KG), со седиште во Темпелхофер Вег 38-42, 12347 Берлин-Бриц, Германија (Tempelhofer Weg 38-42, 12347 Berlin-Britz, Germany) („Диснер“), активно во производството и снабдувањето со боја.

Сакрет Трокенбауштофе Др. Арнолд Шефер ГмбХ нема активности во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната

конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

**Правна поука:** Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
**Проф. Д-р Владимир Наумовски**